



# СЛУЖБЕН

НА ФЕДЕРАТИВНАТА НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

"Службен Весник Н.Р.М"  
administracija

Manjola Tita  
Skopje

"СЛУЖБЕН ЛИСТ" излегуе два пати неделно. — Ракописите не се враќаат. — Огласи по тарифата. — Текуќа сметка бр. 10-313-004 — Поштарина платена во готово.

Вторник, 8 април 1947  
БЕЛГРАД

БРОЈ 29

ГОД. III

Цена на овој број е 6.— дин. — Претплата-тата за прво полугодие изнесуе дин. 300.— а за цела 1947 година дин. 550.—  
Редакција: Бранкова бр. 20. — Телефони: Редакција 28-838, Администрација 22-619.

215.

## УКАЗ

На основа членот 74 точка 6 Уставот, а во врска на членот 7 Законот за Президиумот на Народната скупштина ФНРЈ, Претседателството на Президиумот на Народната скупштина ФНРЈ го прогласуе Општиот закон за заштита шумите од пожар, кој што го донеле Сујузното, векје и Векјето на народите на Народната скупштина ФНРЈ, а кој што гласи:

### ОПШТ ЗАКОН

#### ЗА ЗАШТИТА ШУМИТЕ ОД ПОЖАР

##### I. — Основни одредби

###### Член 1

Заштитата шумите од пожар е должност на сите државни органи, службени лица, организации и на секој граѓанин на Федеративна Народна Република Југославија.

###### Член 2

Општ надзор над остваруењето на сите мерки потребни за чување шумите од пожар должност е на министрите на шумарството на народните републики.

Непосреден надзор над извршуењето на сите мерки кои што овој закон ги пропишуе заради заштита шумите од пожар должност е на сите органи на шумарската служба и шумските газдинства.

###### Член 3

Народните одбори, кои што во рамките на својата надлежност вршат работи кои што се однесуваат на шуми (нивно чување, грижа околу нив и надгледане над ним), особено се должни да се грижат за чувањето на шумите од пожар; во таа цел да вршат во народот пропаганда и сами и со помошт на своите шумски совети да ја развиваат љубовта за шума и будноста против секаква опасност која што може да загрози со пожар во шума, како и да организираат ватрогасна служба. Кога за тоа ќе се укаже особена потреба заради поголема опасност од пожар на која што поедини шуми се изложени нарочно за време на сушниот период, народните одбори ќе организираат нарочни екипи кои што ќе ги обиколат шумите и кои што ќе ги чуваат од пожар.

##### II. — Општи мерки на будност.

###### Член 4

Палење на отворени огни во шума забрането е од 1 март до 15 ноември. За отворен огон во шума се смета палење огон извон згради, работилници, работнички бараки, колиби и други слични

затворени и покриени просторин, во кои што е уредено и осигурено ложиште.

###### Член 5

Лица кои што од оправдани разлози мораат да се бават подолго време во шума (шумски работници, овчари, колибари и други) можат, со претходна дозвола на надлежниот орган на шумарската служба, да палат отворен огон, но само на одредени места и придружејќи се кон сите мерки на будноста.

Одредбите од ставот 1 на овој член, доколку се однесуваат на палење огон на одредени места и на придружењето кон мерките на будноста, важат и за палење на отворен огон во периодот од 16 ноември до крај на февруари (чл. 4).

###### Член 6

За време на јаки ветрови палење на отворен огон во шума во општо е забрането, а во затворени просторин (чл. 4) се дозволуе единно со најголема будност и надзор над огонот.

###### Член 7

Во шумски браневини во општо е забрането секое палење и внесуење на огон.

Исто така забрането е палење огон во кладри, шумливи стабла и на пењушки.

###### Член 8

Без нарочно одобрење, издадено врз основа на прописите на народните републики, не може во шума или во одредена далечина од работ на шумата да се градат кукји и стаи, да се пали дрвен јаглен (кјумур) и да се подигаат пеќи за печење вар, тулани и други слични постројки.

###### Член 9

Палење корки и гранки во шума во цел на сузбивање на штетни инсекти, како и палење на штетно грмје, шибје и коров заради мелиорација и шумски пасишта и сувати може да се врши единно по тивко време и под надзор на службеници од шумарската служба.

###### Член 10

Локомотиви и моторни коли, кои што се палат со цврсто гориво, а вршат сообраќај на железници низ шума, мораат да бидат снабдени со пепелјари кои што се затвораат исправно и да имаат во оцакот исправни варничарки.

Чуварите на пругата или за тоа нарочно одредени лица на шумско-индустриски железници и железници на јавниот сообраќај должни се, за време на траењето на сушниот период (чл. 11), непосредно после врвењето на водовите низ шума да поминат

по пругата и секоја жишка или огон, ако се појави, во самиот почеток да го угасат.

Министерот на поделството и шумарството ФНРЈ, во согласност со Министерот на соопштенијата и други надлежни министри, ќе ги пропише сите други потребни мерки за спречување опасност на шумски огони кои што можат да ги предизвикаат локомотиви на шумско-индустриски железници и железници од јавниот сообраќај, особено во шуми кои што се од поголемо стопанско значење.

### III. — Специални мерки на будност

#### Член 11

За време на сушниот период, од 1 март до 15 ноември, може министерот на шумарството на народната република да забрани секое палење или внесување на огон во шума или на примерна далечина од работ на шумата. Исто така може да нареди од шумата да се отстрани добитокот од пасење.

Тие наредби, кои што можат да се однесуваат на сите или само на поедини шуми и шумски комплекси, мораат да бидат на време објавени.

#### Член 12

Шуми кои што се навогјаат во краишта кои што се нарочно изложени на опасност од шумски огон, како и стопански поважни шумски комплекси имаат да се прогласат за шуми угрозени од пожар.

Оваа одлука за шуми од општодржавно значење ја донесе Министерот на поделството и шумарството ФНРЈ а за останатите шуми министерот на шумарството на народната република.

#### Член 13

Во шумите угрозени од пожар поседниците на тие шуми или органите под чие управување тие шуми се навогјаат должни се:

1) да изведат нужна мрежа на просеци од примерна широчина, кои што има да се одржуваат чисти од дрвја и друг запалив материал;

2) да вршат порани и почести проредувања на млади четинарски делови од шумата и да кастрат ниски суви гранки, особено на работ на шумата, покрај просеците и патиштата, како и да отстрануваат лежевина и суви шкорки;

3) да даваат предност на гаење мешовити шуми, а во предели на четинарски шуми да формираат појаси на листачи од примерна широчина;

4) да ги чистат седиштата од отпаци, иверки, суви гранки и дрвја, нарочно во шумите од четинари.

#### Член 14

Во пределите на шумите угрозени од пожар ќе се организира ватрогасна и извештајна служба и ќе се изгради потребен број осматрачници.

Со прописите на народните републики ќе се предвидат подробни одредби за организацијата на ватрогасни течаеви и ватрогасна служба, за извештајна служба, за изградба на потребни осматрачници, како и за појакнато чување и надзор над овие шуми за време на сушниот период.

За случај на потреба Министерството на поделството и шумарството ФНРЈ може да испрати за време на сушниот период во согласност со министерите на шумарството на народните републики шумарски службеници на работа од една народна република во друга.

### IV. — Мерки за гасење пожар

#### Член 15

Кој ќе примети да гори шума, должен е доколку е тоа возможно да го угаси огонот сам. Ако тоа не е во состојба да го направи, должен е на најбрз начин да го извести за појавувањето и местото на пожар било кој службеник на шумарската служба, нај-

блиски народен одбор, шумско газдинство или било кој друг орган на државната управа, војската или милицијата, користејќи, во случај на потреба, телефон или телеграф, а дека тоа нема најзгодно превозно средство.

Телефонските и телеграфските установи на поштите и железниците должни се на овие извештаи да им даваат првенство.

Трошковице за такви телефонски и телеграфски извештаи паѓаат на терет на министерството на шумарството на народната република.

#### Член 16

Надлежните органи и службените лица, штом ќе дознаат за шумски пожар или штом ќе го приметат, должни се преку народниот одбор да ги повикаат на гасење на пожарот ватрогасците, како и сите способни жители од околните населби.

Сите жители способни за гасење должни се прекинувајќи ја секоја друга работа, да се одзоват на тој позив и со потребен алат и справи за гасење да побрзаат на местото на пожар и да учинат се што ќе биде потребно да се угаси пожарот што побрго. Претпријатијата и установите од територијата на тие населби должни се заради иста цел да ги стават на располагање своите работници, справи и алати како и превозните средства.

Претставителите на народниот одбор, службениците на шумарската служба, како и другите претставители на сите населби кои што земаат учество во гасењето на пожар должни се да кинисаат на местото на пожар.

#### Член 17

Со работите околу гасењето на пожар раководи по правило шумарскиот службеник или претставителот на месниот народен одбор на чијата територија пожарот избил, доколку надлежниот повисок државен орган не одреди инаку.

Сите лица упослени на гасење пожар должни се да ги извршуваат сите наредби на раководачот за гасење пожар. Претставителите на народните одбори и на другите државни органи должни се да одржуваат ред и да вардат на време и точно да се извршува секоја работа која што раководачот ќе ја нареди.

Кога пожарот ќе се угаси на згариштето ќе се остави потребен број лугје да вардат, еден или повеќе денови, спрема потреба, за да не би се појавил пожарот пак.

#### Член 18

Ако се разгори пожарот толку да жителите на местото кои што земаат учество во гасењето не можат сами да го угасат, должни се да им притекнат во помош и жителите на подалечните населби по барање на раководачот за гасењето пожарот а на позив на народните одбори.

По укажана потреба, а по барање на извршниот одбор на околскиот народен одбор или на управата на шумското газдинство на чијата територија пожарот избил, најблиската возна команда или управа на народната милиција на отсекот на внатрешните работи при извршниот одбор на околскиот народен одбор должни се да стават на располагање потребен број лугје за гасење пожар и одржување ред. За тоа Министерот на народната одбрана и Министерот на внатрешните работи ФНРЈ ќе издадат одделни напатствија во согласност со Министерот на поделството и шумарството ФНРЈ.

Ако напред наведените мерки не се достаточни, може на некоја поширока територија да се изврши мобилизација на сето здраво население од 16 до 50 години, како и на возилата и алатот, која што по предлог на извршниот одбор на околскиот народен одбор ја наредува министерот на шумарството на народната република.

## Член 19

Лица кои што гасат пожар должни се да работат на гасењето се додека пожарот потполно не се угаси. Ако гасењето трае повеќе дена, лицата кои што гасат пожар имаат по можност да се заминуат.

## Член 20

Кога ќе се укаже потреба, министерот на шумарството на народната република може да образува нарочна комисија која што ќе има должност да го координира работењето за превземање на сите акции и мерки потребни за успешно гасење на пожар во шуми. Во таа комисија, покрај претставител од министерството на шумарството на народната република, влегуат претставител на војската, претставител на Министерството на соопштенијата и претставител на министерството на внатрешните работи на народната република.

Поблиски одредби за работењето на оваа комисија пропише министерот на шумарството на народната република.

## Член 21

Народниот одбор, на чијата територија се врши гасење на пожар, ќе се погрижи за организација на исхраната на лицата кои што се употребени за гасење пожарот подолго од еден ден.

## Член 22

Месниот народен одбор, на чијата територија избил шумски пожар, должен е без одлагање и на најбрз начин да го извести за тоа извршниот одбор на околскиот народен одбор, кој за тоа хитно го известува повисокиот извршни одбор и министерството на шумарството на народната република.

За избијањето и движењето на поголеми шумски пожари и за работите на нивното гасење должни се министерствата на шумарството на народните републики постојано да го известуваат Министерството на поделството и шумарството ФНРЈ.

## Член 23

Надлежните шумарски органи должни се да ја проценат сета штета причинета од пожарот и при гасењето на пожарот и да соработуваат на пронајдувањето на причините на пожарот и за сето тоа да го известат непосредно повисокиот државен орган.

## V. — Накнада на штета

## Член 24

За сета штета причинета со пожарот и во вреќа со гасењето како и за сите трошкови околу гасењето на пожарот, чувањето на згариштето и спроведувањето на сите мерки потребни за обновување на шумата одговорен е оној кој што го произвокува пожарот.

Ако го произвокува пожарот овчари или работници, за штетата и трошковите солидарно со нив се одговорни и нивните работодавачи, ако не вршеле грижливо надзор над нив.

## Член 25

Во случај на обдување, телесни повреди или смрт на некое лице при гасењето на шумски пожар, оштетениот односно неговата фамилија (доколку инаку немаат право на заштита по Законот за социјалното осигурување, по Законот за мирнодопските воени инвалиди, по прописите за инвалидите на милицијата или по други прописи) имаат право на одделно осигурување.

Владата ФНРЈ со уредба ќе пропише одредби за тоа осигурување.

## VI. — Казнени одредби

## Член 26

Сите чинења или пропуштуења кои што се противни на одредбите на овој закон доколку не потпаѓаат како стопанска саботажа под Законот за сузбивање недопуштена трговија, недопуштена спекулација и стопанска саботажа, се казнуваат по прописите на овој закон.

## Член 27

Ќе се казни со лишување од слобода до два месеца, или со казна присилна работа без лишување од слобода до два месеца, или со парична казна до 3.000 динари:

1) кој во шума или на одредена далечина од работ на шумата без дозвола на надлежниот орган на шумарската служба пали огон;

2) кој пали огон во шума вон од одредено место и противно на пропишаниот начин;

3) кој во шума или на одредена далечина од работ на шумата остави неугасен огон или кој во шума или на одредена далечина од работ на шумата најде на напуштен огон па не го угаси;

4) кој без дозвола на надлежниот орган, во шума или на одредена далечина од работ на шумата гради кукји или стан, пали дрвен јаглен (кјумур), или подига печки за печење вар, тулани и други слични постројки;

5) кој пали керки, гранки, грмје, шибје и коров противно на одредбата од чл. 9 на овој закон;

6) кој, макар да е способен, без оправдање не се одзове на општ или одделен позив на надлежните органи да гаси пожар во шума, или не се покорув на наредбите на раководачот за гасење пожар или без негово одобрување или без оправдан разлог го напушти работењето на гасење пожар.

Со иста казна ќе се казни помагач и потстрекуач.

## Член 28

Со казна лишување од слобода до 15 дена, или со казна присилна работа без лишување од слобода до 15 дена, или со парична казна до 1.000 динари ќе се казни секое лице кое што ќе се огрешни на наредбите од надлежните органи, издадени врз основа на овој закон и со цел на спроведување неговите одредби, доколку со овој закон за поедини случаи не е предвидена одделна казна.

Со иста казна ќе се казни помагач и потстрекуач.

## Член 29

Ќе се казни со казна лишување од слобода до 6 месеци, или со казна присилна работа без лишување од слобода до 6 месеци, или со парична казна до 20.000 динари:

1) кој во време, кога е тоа заради јаки ветрови воопшто забрането, пали отворен огон во шума или го пали во затворени простори без нарочна будност и надзор над огонот (чл. 6);

2) кој во браќеви пали или во нив внесува огон или кој пали огон во кледи, мулцизни стабла и не пеньушки;

3) кој во време на сувинет период, кога тоа министерот на шумарството на народната република забрани, пали или внесува огон во шума или на одредена далечина од работ на шумата (чл. 11).

4) кој примети оти гори шума, па доколку е тоа возможно, не ја угаси или, ако тоа не е во состојба да го направи, не обавести како што е пропишано во чл. 15 на овој закон.

Со иста казна ќе се казни помагач и потстрекуач.

## Член 30

Палење на шума извршено со умисла или од нехат се казнува како кривично дело.

Кој изврши палење на шума со цел на проширување на поделелски култури ќе се казни со казна лишување од слобода до пет години.

#### Член 31

Поседник на шума и службено лице, кои што не постапуат по прописите на овој закон кога мораат да работат, или кои што не ги превземаат сите потребни мерки за заштита на шумите од пожар, ќе се казнат, спрема степенот на друштвената опасност која што такво пропуштување повлече со себе, со казна лишување од слобода до 6 месеци, или со казна присилна работа без лишување од слобода до 6 месеци.

#### Член 32

Казните за делата од чл. 27 и чл. 28 на овој закон ги изрече извршниот одбор на териториално надлежниот околински народен одбор односно неговиот стопански одсек.

Казните за делата од чл. 29 и чл. 31 на овој закон ги изрече надлежниот околински суд.

Постапката по делата од оваа глава е хитна.

### VII. — Завршни одредби

#### Член 33

Со влегувањето во сила на овој закон престануат да важат сите прописи кои што му се противни.

#### Член 34

Народните републики ќе донесат врз основа и во рамките на овој закон поблиски одредби за заштита на шумите од пожар.

#### Член 35

Овој закон влегуе во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“.

У. бр. 631

1 април 1947 година

Белград

Претседателство на Президиумот на Народната скупштина на Федеративна Народна Република Југославија

Секретар,  
Миле Перуничич, с. р.

Претседател,  
др Иван Рибар, с. р.

216.

### У К А З

На основа членот 74 точка 6 Уставот ФНРЈ, а во врска на членот 7 Законот за Президиумот на Народната скупштина ФНРЈ, Претседателството на Президиумот на Народната скупштина ФНРЈ го прогласуе Законот за издавање и растурање младинска и детска книжевност и печат, кој што го донеле Сојузното веќе и Веќето на народите на Народната скупштина ФНРЈ, а кој што гласи:

### ЗАКОН

#### ЗА ИЗДАВАЊЕ И РАСТУРАЊЕ МЛАДИНСКА И ДЕТСКА КНИЖЕВНОСТ И ПЕЧАТ

#### Член 1

Со цел на заштита на воспитување на младината, книжевноста и печатот наменети на младината и на

децата или кои што особено влијаат на нивното воспитување и образование, стоат под контрола и грижа на државата.

#### Член 2

Младински и детски книги и друг печат повремени и неповремен можат да издаваат државни и други издавачки претпријатија, удружења како и поединци, само по претходно одобрување на министерството на просветата на народната република на чието подрачје книгата, списанието, цртежот или слично ќе се печати. Министерството на просветата при донесувањето на одлуката ќе ја сослуша младинската организација како и стручњаци од соодветната област на детска и младинска книжевност и печат.

Државно или друго издавачко претпријатие, удружење како и поединец кои што ќе добиат одобрување за издавање младински лист или повремени списание можат да издаваат поедини броеви без претходно одобрување.

#### Член 3

Растурање младински и детски книги и печат објавени во иностранство дозволено е само по претходно одобрување на Комитетот за школа и наука на Владата ФНРЈ.

#### Член 4

Издавањето без одобрување од ставот 1 членот 2 на овој закон како и печатењето и растурањето на неодобрени младински и детски книги и печат ќе се казни парично до 50.000.— динари или со лишување од слобода до една година.

Со иста казна ќе се казни растурањето без одобрување на младински и детски книги и печат објавени во иностранство.

#### Член 5

За издавање, печатење и растурање младински и детски книги и печат важат одредбите на Законот за печатот од 4 јули 1946 година, доколку со овој закон не е инаку одредено.

#### Член 6

Поблиски одредби за извршување на овој закон ќе издаваат министерствата на просветата на народните републики врз основа на општите начела кои што ги донесеуе Комитетот за школа и наука на Владата ФНРЈ.

#### Член 7

Овој закон влегуе во сила осмиот ден по објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“.

У. бр. 635

1 април 1947 година

Белград

Претседателство на Президиумот на Народната скупштина на Федеративна Народна Република Југославија

Секретар,  
Миле Перуничич, с. р.

Претседател,  
др Иван Рибар, с. р.

217.

## У К А З

На основа членот 74 точ. 6 Уставот ФНРЈ и во врска со членот 7 Законот за Президиумот на Народната скупштина ФНРЈ, Претседателството на Президиумот на Народната скупштина ФНРЈ го прогласува Законот за измени и дополнуења на Законот за удружења, собори и други јавни скупови, кој што го донеле Сојузното веќе и Веќето на народите на Народната скупштина ФНРЈ, а кој што гласи :

## ЗАКОН

## ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУЕЊА НА ЗАКОНОТ ЗА УДРУЖЕЊА, СОБОРИ И ДРУГИ ЈАВНИ СКУПОВИ

## Член 1

Членот 13 се мењава и гласи :

„Граѓани, кои што имаат намерение да оснуат односно да обноват некое културно, научно, техничко, фискултурно и друго удружење должни се за оснивање на удружењето да му поднесат пријава на надлежниот државен орган, и тоа :

а) за удружење чија дејност се шири на територија на едно или повеќе места од иста околина или на целата околина — на отсекоот на внатрешните работи при извршниот одбор на околски односно градски народен одбор;

б) за удружење чија дејност се шири на територија од повеќе околии на ист округ односно област или на цел округ односно област — на одделењето на внатрешните работи при извршниот одбор на окружен односно обласен народен одбор;

в) за удружење чија дејност се шири на две или повеќе околии на автономната покраина односно автономната област или на целата територија на автономната покраина или автономната област — на повереништвото на внатрешните работи на Главниот извршни одбор на народната скупштина на автономната покраина односно на одделењето на внатрешните работи при обласниот извршни одбор на автономната област;

г) за удружење чија дејност се шири на повеќе окрузи односно области од една народна република или на повеќе околии на народна република во која што нема окрузи, или на целата територија на народната република — на министерството на внатрешните работи на народната република;

д) за удружење чија дејност се шири на повеќе народни републики или целата територија на Федеративна Народна Република Југославија — на Министерството на внатрешните работи ФНРЈ

Ако пријавата има формални недостатоци ќе им се врати на подносителите заради исправка односно дополнуење”.

## Член 2

Членот 19 се мењава и гласи :

„Против првостепено решение на надлежниот државен орган (чл. 17) со кое што се одобрува оснивање на удружење, или натамошно работење на удружење се забранува, властените претставители на удружењето (на управата на удружењето) можат да изјават жалба во рок од 15 дена од приемот на решењето, и тоа :

а) против решение на отсекоот на внатрешните работи при извршниот одбор на околски односно градски народен одбор — до одделењето на внатрешните работи при окружен извршни одбор, а на територијата на автономната покраина односно на автономната област — до повереништвото на внатрешните работи на Главниот извршни одбор на автономната покраина односно до одделењето на внатрешните работи при Обласниот извршни одбор на автономната област;

б) против решение на одделењето на внатрешните работи при извршниот одбор на окружен односно

обласен народен одбор — до отсекоот на внатрешните работи при околски односно градски извршни одбор во народните републики кои што немаат окрузи, и против решение на повереништвото на внатрешните работи на Главниот извршни одбор на автономната покраина односно одделењето на внатрешните работи при Обласниот извршни одбор на автономната област — до министерството на внатрешните работи на народната република;

в) против решение на министерството на внатрешните работи на народна република — до владата на народната република;

г) против решение на Министерството на внатрешните работи ФНРЈ — до Владата ФНРЈ.

Жалбата му се предава на оној орган кој што го донел првостепеното решение.

Второстепеното решение е правосилно.”

## Член 3

Ставот 5 на членот 31 се мењава и гласи :

„Ако таква странка односно удружење не поднесе пријава за оснување работењето во наведениот рок или ако на странката односно на удружењето не им биде одобрено обновуењето, нивниот имот постанува општодржавен имот. Решењето за ова го донесува надлежниот орган од чл. 13 на овој закон.”

## Член 4

Во чл. 31 се брише ставот 6 а се додаваат овие ставови :

„Имотот од претходниот став може да се даде на управување на поедини постоечки удружења.

Владата ФНРЈ ќе донесе прописи за надлежноста на сојузните и републиканските органи за донесување решение за давање овој имот на управување на удружења и за начинот на управувањето со овој имот од страна на државата.

Прописите на претходниот став ќе се применат и на имот кој што е предаден на удружења врз основа на ставот 5 чл. 31 Законот за удружења, собори и други јавни скупови од 25 јуни 1946 година.”

## Член 5

Овој закон влегуе во сила со денот на објавуењето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија.”

У. бр. 636

1 април 1947 година

Белград

Претседателство на Президиумот на Народната скупштина на Федеративна Народна Република Југославија

Секретар, Миле Перуничич, с. р. Претседател, др Иван Рибар, с. р.

218.

На основа членот 1 Законот за овластуење на Владата ФНРЈ за донесуење уредби по прашањата од народното стопанство Владата ФНРЈ, по предлог на Министерот на поморството ФНРЈ, пропишуе

## УРЕДБА

## ЗА ОСНИВАЊЕ ГЕНЕРАЛНА ДИРЕКЦИЈА НА БРОДАРСТВО НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ПОМОРСТВОТО ФНРЈ

## Член 1

Во Министерството на поморството ФНРЈ се оснива, како административнo-оперативен раководач на бродарски, бродарско-трговски и агентурски претпријатија од општодржавно значење, Генерална дирекција на бродарство на Министерството на поморството ФНРЈ.

Седиштето на Генералната дирекција го одредуе Министерот на поморството.

#### Член 2

Генералната дирекција стои под непосредно раководство на Министерот на поморството.

#### Член 3

Генералната дирекција има надлежност која што со закони и уредби е дадена на сојузните и главните управи и ги превзема сите работи од досегашната управа на бродарството.

#### Член 4

На чело на Генералната дирекција стои генерални директор кој што непосредно управа со сите работи на дирекцијата.

#### Член 5

Со комерцијалните работи раководи комерцијалниот директор кој што е уедно и прв заменик на генералниот директор.

Со планските работи раководи директорот на планот.

Со работите на погонот раководи главниот инженер, а со кадровските работи раководи помошникот на генералниот директор за кадровски работи.

#### Член 6

Генералната дирекција има секретаријат кому е на чело секретар.

Секретарот управа со правните и општите работи на дирекцијата.

#### Член 7

Генералниот директор како и другите директори ги поставува Министерот на поморството со согласност на Претседателот на Владата ФНРЈ.

#### Член 8

Генералниот директор со комерцијалниот директор, помошникот на директорот за кадровски работи, директорот на планот, главниот инженер и со секретарот чинат колегиум на дирекцијата. Со колегиумот раководи генералниот директор.

Колегиумот е советодавен орган на генералниот директор, кого тој го свикнуе по сите поважни технички прашања, по поважни прашања на оперативното раководење и начелните прашања како што се изработување на планот, организација на претпријатието, реконструкција, рационализација, заклучување поважни договори, нацрти на правни прописи и слично.

Ако генералниот директор не се сложи со предлозите на колегиумот, може секој член на колегиумот да бара одлука на Министерот на поморството. Ова не го обуставуе извршувањето на наредбата на главниот директор.

#### Член 9

Генералната дирекција води книговодство и администрација по начелата кои што важат за државните стопански претпријатија.

#### Член 10

Поблиски прописи за организацијата на генералната дирекција, за овластувањата на генералниот директор и другите директори како и прописи за администрација донесе со правилник Министерот на поморството ФНРЈ.

#### Член 11

Оваа уредба влегуе во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“.

3 април 1947 година

Белград

Претседател на Владата ФНРЈ  
и Министер на народната одбрана,  
Маршал на Југославија  
**Јосип Броз-Тито**, с. р.

Министер на поморството,

**Анте Вркљан**, с. р.

## 219.

На основа членот 1 Законот за овластување на Владата ФНРЈ за донесување уредби по прашањата од народното стопанство, по предлог на Комитетот за радиодифузна служба на Владата ФНРЈ, Владата ФНРЈ пропишуе

### УРЕДБА

#### ЗА ОСНИВАЊЕ ГЛАВНА ДИРЕКЦИЈА НА РАДИОИНДУСТРИЈА НА КОМИТЕТОТ ЗА РАДИОДИФУЗНА СЛУЖБА НА ВЛАДАТА ФНРЈ

#### Член 1

Во Комитетот за радиодифузна служба на Владата ФНРЈ се оснива Главна дирекција на радиоиндустрија како административно-оперативен раководач на радиоиндустријските претпријатија од општодржавно значење.

Седиштето на Главната дирекција е во Белград.

#### Член 2

Главната дирекција на радиоиндустријата е непосредно под раководство на Претседателот на Комитетот за радиодифузна служба на Владата ФНРЈ.

#### Член 3

Главната дирекција има надлежност која што по законите и уредбите им е дадена на сојузните односно главните управи.

#### Член 4

На чело на Главната дирекција стои главни директор, кој што непосредно управа со сите работи на дирекцијата.

#### Член 5

Со работите на погонот во Главната дирекција управа главниот инженер кој што е уедно и прв заменик на главниот директор.

Со кадровски работи управа заменик на директорот за кадровски работи.

Со планските работи управа директорот на планот, а со комерцијалните работи управа комерцијалниот директор.

#### Член 6

Главната дирекција има секретаријат кому е на чело секретар. Секретарот управа со правните и општите работи на дирекцијата.

## Член 7

Главниот директор, главниот инжењер и другите директори ги поставуе Претседателот на Комитетот за радиодифузна служба на Владата ФНРЈ со согласност на Претседателот на Владата ФНРЈ.

## Член 8

Главниот директор со главниот инжењер, заменикот на директорот за кадровски работи, планскиот директор, комерцијалниот директор и со секретарот чинат колегиум на дирекцијата. Со колегиумот раководи главниот директор.

Колегиумот е советодавен орган на главниот директор, кого тој го свикне по сите поважни технички прашања и поважни прашања на оперативното раководење и начелните прашања како што е изработување на планот, организација на претпријатието, заклучување на поважни договори, реконструкција и рационализација, нацрти на правни прописи и слично.

Ако главниот директор не се сложи со предлогот на колегиумот, може секој член на колегиумот да бара одлука на претседателот на Комитетот. Ова не го обуставуе извршувањето на наредбата од главниот директор.

## Член 9

Главната дирекција води книговодство и администрација по начелата кои што важат за државните стопански претпријатија.

## Член 10

Поблиска организација на Главната дирекција на радиоиндустријата, како и прописи за овластување на главниот и другите директори, за администрација донесуе со правилник Комитетот за радиодифузна служба на Владата ФНРЈ.

## Член 11

Оваа уредба влегуе во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“.

3 април 1947 година

Белград

Претседател на Владата ФНРЈ  
и Министер на народната одбрана,  
Маршал на Југославија  
**Јосип Броз-Тито, с. р.**

220.

На основа чл. 1 Законот за овластување на Владата ФНРЈ за донесување уредби по прашањата од народното стопанство, Владата ФНРЈ, по предлог од Министерот на трговијата и снабдувањето ФНРЈ, пропишуе

## УРЕДБА

## ЗА ОСНИВАЊЕ ГЛАВНИ ДИРЕКЦИИ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ТРГОВИЈАТА И СНАБДУВАЊЕТО ФНРЈ

## Член 1

Во Министерството на трговијата и снабдувањето ФНРЈ се осниваат:

- Главна дирекција на народни магацини;
- Главна дирекција за трговија со нафта и нафтени деривати; и
- Главна дирекција за трговија со автомобили и стандардни делови.

Седиштето на дирекциите е во Белград.

## Член 2

Главните дирекции се административно-оперативни раководачи на трговските претпријатија од општодржавно значење и имаат надлежност која што со закони и уредби им е дадена на сојузните и главните управи.

## Член 3

Главните дирекции се под непосредно раководство на Министерот на трговијата и снабдувањето ФНРЈ.

## Член 4

На чело на главна дирекција стои главен директор кој што управа со сите работи на дирекцијата.

Со кадровски работи управа заменик на директорот за кадровски работи.

Со планските работи управа директор на планот, а со комерцијални работи комерцијалниот директор.

## Член 5

Главните дирекции имаат секретаријат кому е на чело секретар. Секретарот управа со правните и општите работи на дирекцијата.

## Член 6

Главниот директор и директорите ги поставуе Министерот на трговијата и снабдувањето ФНРЈ со согласност на Претседателот на Владата ФНРЈ.

## Член 7

Главниот директор со директорите и со секретарот чинат колегиум на дирекцијата.

Колегиумот е советодавен орган на главниот директор кој што го свикне тој по сите поважни технички прашања, поважни прашања на оперативното раководење и начелна прашања, како што се изработување на планот, организација на претпријатието, заклучување поважни договори, рационализација, нацрти на правни прописи и слично.

Ако главниот директор не се сложи со предлогот на колегиумот, може секој член на колегиумот да бара одлука на Министерот на трговијата и снабдувањето ФНРЈ. Ова не го обуставуе извршувањето на наредбата од главниот директор.

## Член 8

Главните дирекции водат сметководство и администрација по начелата кои што важат за државните стопански претпријатија.

## Член 9

Поблиски прописи за организацијата и работењето на главните дирекции и за овластувањето на главниот директор и директорите, како и прописи за администрацијата донесуе со правилник Министерот на трговијата и снабдувањето ФНРЈ.

## Член 10

Оваа уредба влегуе во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“.

3 април 1947 година

Белград

Претседател на Владата ФНРЈ  
и Министер на народната одбрана,  
Маршал на Југославија  
**Јосип Броз-Тито, с. р.**

Министер на трговијата и снабдувањето,  
**др Заим Шарац, с. р.**

**221.**

На основа чл. I Законот за овластуење на Владата ФНРЈ за донесуење уредби по прашањата од народното стопанство Владата ФНРЈ, по предлог на Министерот на поделството и шумарството ФНРЈ, пропишуе

**УРЕДБА****ЗА ОСНИВАЊЕ ГЛАВНА ДИРЕКЦИЈА НА ДРЖАВНИТЕ ПОДЕЛСКИ ДОБРА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ПОДЕЛСТВОТО И ШУМАРСТВОТО ФНРЈ****Член 1**

Во Министерството на поделството и шумарството ФНРЈ се оснива, како административно-оперативен раководач на поделските добра од општо-државно значење, Главна дирекција на државни поделски добра.

Седиштето на Главната дирекција е во Белград.

**Член 2**

Главната дирекција е пол непосредно раководство на Министерот на поделството и шумарството ФНРЈ.

**Член 3**

Главната дирекција има надлежност која што е со закони и уредби дадена на сојузните и главните управи и ги превзема сите работи од досегашната Управа на поделските добра и претпријатија.

**Член 4**

На чело на Главната дирекција стои главни директор, кој што непосредно управа со сите работи на дирекцијата.

**Член 5**

Со работите на поделското производство во Главната дирекција управа главни агроном кој што е уедно прв заменик на главниот директор.

Со кадровските работи управа заменик на директорот за кадровски работи.

Со планските работи управа директорот на планот.

Со комерцијалните работи управа комерцијалниот директор.

**Член 6**

Главната дирекција има секретаријат кому е на чело секретар.

Секретарот управа со правните и општите работи на дирекцијата.

**Член 7**

Главниот директор, главниот агроном, заменикот на директорот за кадровски работи, директорот на планот и комерцијалниот директор ги поставя Министерот на поделството и шумарството ФНРЈ со согласност на Претседателот на Владата ФНРЈ

**Член 8**

Главниот директор со главниот агроном, директорот на планот, комерцијалниот директор, заменикот на директорот за кадровски работи и секретарот чинат колегиум на дирекцијата. Со колегиумот раководи главниот директор.

Колегиумот е советодавен орган на главниот директор, кого тој го свикне по сите поважни технички прашања, поважни прашања од оперативното раководење и начелните прашања како што се изра-

ботуење на планот, организација на претпријатието, заклучуење на поважни договори, реконструкција, рационализација, нацрти на правни прописи и слично.

**Член 9**

Главната дирекција води книговодство и администрација по начелата кои што важат за државните стопански претпријатија.

**Член 10**

Поблиски прописи за организацијата на главната дирекција, за овластуењата на главниот директор и другите директори, како и прописи за администрација донесуе со правилник Министерот на поделството и шумарството ФНРЈ.

**Член 11**

Оваа уредба влегуе во сила со денот на објавуењето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“.

3 април 1947 година

Белград

Претседател на Владата ФНРЈ  
и Министер на народната одбрана,  
Маршал на Југославија

Јосип Броз-Тито, с. р.

Министер на поделството и шумарството,

др Васо Чубрилович, с. р.

**222.**

На основа членот 1 Законот за овластуење на Владата ФНРЈ за донесуење уредби по прашањата од народното стопанство и членот 54 ст. 1 Законот за установуење правото на пензија и за пензионисање државните службеници Владата ФНРЈ, по предлог на Министерот на трудот ФНРЈ, пропишуе

**УРЕДБА****ЗА ПОВИКУЕЊЕ ВО СЛУЖБА ДРЖАВНИ ПЕНЗИОНЕРИ И ЗА РЕГУЛИРАЊЕ НИВНИТЕ ПЕНЗИИ****Член 1**

Спрема потреба на службата надлежен член на владата, претседател на комитет или комисија на владата и генерални секретар на владата можат да повикнат државни пензионери стручњаци да се вратат во државна служба заради вршење работи во врска со исполнуењето на стопанскиот план.

**Член 2**

На државните пензионери кои што врз основа на позив ќе бидат поставени во државна служба, ќе им се одреди во решењето за поставуење месечна плата не спрема сегашните групи туку спрема стручното работење кое што ќе го вршат, со тоа да платата мора ди биде најмалку 20% поголема од пензијата која што ја примале непосредно пред вработувањето во државна служба.

При повторно пензионисање на овие службеници, пензијата ќе им се одреди така да не биде помала од месечната пензија која што ја примале непосредно пред повторното влегуење во државна служба.

**Член 3**

Надлежен член на владата, претседател на комитет или комисија на владата и генерални секретар на владата можат со решење да изречат привремен или постојан губиток на пензијата на овие др-



жавни пензионери кои што не ќе се одзоват на позивот за повраток во служба, доколку се способни за работа.

#### Член 4

Одредбите на претходните членови аналогно ќе се применуат и на лица кои што уживаат државна помошт.

#### Член 5

Се овластуе Претседателот на Комитетот за законодавство и изградба на народната власт да издава потребни напатствија за спроведување на оваа уредба.

#### Член 6

Оваа уредба влегуе во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“.

3 април 1947 година

Белград

Претседател на Владата ФНРЈ  
и Министер на народната одбрана,  
Маршал на Југославија  
**Јосип Броз-Тито, с. р.**

Министер на трудот,  
**Вишко Крстулович, с. р.**

## 223.

На основа чл. 1 Законот за овластување на Владата ФНРЈ за донесување уредби по прашањата од народното стопанство, Владата ФНРЈ, по предлог на Министерот на трговијата и снабдувањето ФНРЈ, пропишуе

### УРЕДБА

#### ЗА ОСНИВАЊЕ ГЛАВНА УПРАВА ЗА ТУРИЗАМ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ТРГОВИЈАТА И СНАБДУВАЊЕТО ФНРЈ

##### Член 1

Во Министерството на трговијата и снабдувањето ФНРЈ се оснива Главна управа за туризам. Седиштето на Главната управа е во Белград.

##### Член 2

Главната управа остваруе општо раководство во поглед на организацијата на туризмот, разработуе и остваруе план на развојот на туризмот и туристичкиот промет, се грижи за унапредувањето на туризмот во земјата и туристичкиот промет со иностранство, дава смерници и ја координира пропагандата на туризамот во земјата, одржуе врски со инострани туристички и угостителски установи и организации, организира туристичка пропаганда во иностранство и раководи со неа.

Главната управа е административно-оперативен раководач на туристичките и угостителските претпријатија од општодржавно значење и има надлежност која што им е со закони и уредби дадена на сојузните и главните управи.

##### Член 3

Главната управа е непосредно под раководство на Министерот на трговијата и снабдувањето ФНРЈ.

##### Член 4

На чело на Главната управа стои главни управник кој што управа со сите работи на управата.

##### Член 5

Главната управа има:

- а) плански сектор;
- б) сектор на туристички промет со иностранство;
- в) сектор на пропаганда на туризмот;
- г) диспечерска група.

##### Член 6

Главната управа има секретаријат кому е на чело секретар.

Секретарот управа со правните и општите работи на управата.

##### Член 7

Главниот управник и раководачите на поедини сектори и групи ги поставуе Министерот на трговијата и снабдувањето ФНРЈ со согласност на Претседателот на Владата ФНРЈ.

##### Член 8

Главниот управник со раководачите на поедини сектори и групи и секретарот чинат колегиум на управата.

Колегиумот е советодавен орган на главниот управник кого тој го свикуе по сите поважни технички прашања, поважни прашања од оперативното раководење и начелни прашања како што се изработување на планот, организација на претпријатието, заклучување поважни договори, рационализацији, реконструкции, нацрти на правни прописи и слично.

Ако главниот управник не се сложи со предлогот на колегиумот, може секој член на колегиумот да бара одлука на Министерот на трговијата и снабдувањето ФНРЈ. Ова не го обуставуе извршувањето на наредбата од главниот управник.

##### Член 9

Главната управа води сметководство и администрација по начелата кои што важат за државните стопански претпријатија.

##### Член 10

Поблиски прописи за организацијата и работењето на Главната управа и за овластувањата на главниот управник и раководачите на поедини сектори и групи, како и прописи за администрација донесуе со правилник Министерот на трговијата и снабдувањето ФНРЈ.

##### Член 11

Оваа уредба влегуе во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“.

3 април 1947 година

Белград

Претседател на Владата ФНРЈ  
и Министер на народната одбрана,  
Маршал на Југославија  
**Јосип Броз-Тито, с. р.**

Министер на трговијата и снабдувањето,  
др **Заим Шарац, с. р.**

**224.**

На основа членот 1 Законот за овластување на Владата ФНРЈ за донесување уредби по прашањата од народното стопанство Владата ФНРЈ, по предлог на Министерот на поделството и шумарството ФНРЈ, пропишуе

**УРЕДБА  
ЗА СУЗБИВАЊЕ ПОЛНАТА ЗАРАЗА (ДУРИНА)  
КАЈ КОПИТАРИ**

**Член 1**

Во цел на сузбивање полната зараза кај копитари (дурина) сопствениците на копитари, како и сите други лица кои што на животините ќе приметат знаци на оболување или само сомнение на дурина, должни се тоа одма да пријават на месниот (градскиот) народен одбор на чија територија животините се навојја

**Член 2**

Околинските народни одбори преку месните народни одбори спроведуваат акција околу сузбивање на оваа болест, се грижат за полисот и водење на регистер на копитари и во таа цел спроведуваат следни мерки:

- 1) евиденција на сите копитари на своето подрачје;
- 2) забрана на промет на копитари;
- 3) забрана односно контрола опасувањето на копитари;
- 4) испитување болни и сомнителни грла.

Заради остварување правилна евиденција може да се одреди и жигосување на копитари на одредена територија.

**Член 3**

Сpreма состојбата на болеста и резултатите на испитувањето може да се нареди:

- 1) убивање или присилно колење на болни и сомнителни грла;
- 2) штрочење на болни или сомнителни приплодни грла;
- 3) постојана или привремена забрана употребата на копитарите за приплод;
- 4) забрана прометот на копитари.

**Член 4**

Министерството на поделството на народната република раководи со работите околу сузбивање на оваа зараза, издава потребни наредби и напатствија или го контролира нивното извршување, обезбедува парични средства за спроведување предвидените мерки и за исплата отштетата на сопствениците на убиењето или закланите грла.

**Член 5**

Министерството на поделството и шумарството ФНРЈ води надзор и дава смерници во работите околу сузбивањето на дурина, се грижи за применувањето на најнови придобивки од ветеринарската наука, координира со работњето на народните републики во врска со сузбивањето на оваа болест, го регулира прометот на копитари меѓу поедини народни републики и се грижи за правилното применување на прописите од оваа уредба.

**Член 6**

Ако во некое подрачје заразата зела поголеми размери Министерството на поделството на народната република може во тоа подрачје да постави свој претставител со нарочно овластување. Тој во рамките на даденото му овластување, со помош на околинскиот народен одбор ќе раководи со акцијата на сузбивање болеста, ќе одреди нарочни мерки и ќе

се грижи за спроведувањето на овие превземени мерки и непосредно ќе го контролира нивното извршување.

Решење за убивање односно клање на грла и во овој случај се донесуе во смисла на членот 8 на оваа уредба.

**Член 7**

На сопственикот за убиено или закрано грло заради оваа болест му припаѓа отштета.

Отштетата за убиено или закрано грло паѓа на терет на буџетот на народната република на чија територија е животината, а му се исплатуе на сопственикот врз основа на процена која што се одредуе спрема месната прометна вредност.

Отштетата на сопственикот му се исплатуе кога заради болеста на дурина му се зема грлото.

**Член 8**

Решења за убивање односно колење грла заради болест од дурина донесуе околинскиот извршни одбор врз основа на образложен предлог на комисијата од три члена. Комисијата во исто време врши и процена на грлото.

Во комисијата влегуе еден член кого го одредуе месниот одбор и два члена кои што ги одредуе повереникот за поделството на околинскиот извршни одбор. Еден од овие два члена мора да биде ветеринарски стручњак.

**Член 9**

За прекршување прописите од оваа уредба ќе се казни по прописите на Законот за сузбивање недопуштена трговија, недопуштена спекулација и стопанска саботажа.

Приплодните грла со кои што сопствениците ќе постават противно од прописите на оваа уредба (член 3) и врз основа на издадените прописи ќе се конфискуат во полза на државата.

**Член 10**

Се овластуе Министерот на поделството и шумарството ФНРЈ да пропише правилник за извршување на оваа уредба.

**Член 11**

Оваа уредба влегуе во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“.

3 април 1947 година

Белград

Претседател на Владата ФНРЈ  
и Министер на народната одбрана,  
Маршал на Југославија

Јосип Броз-Тито, с. р.

Министер на поделството и шумарството,  
др Васо Чиркович, с. р.

**225.**

На основа членот 1 Законот за овластување на Владата ФНРЈ за донесување уредби по прашањата од народното стопанство Владата ФНРЈ, по предлог на Министерот на финансите ФНРЈ и Претседателот на Стопанскиот совет на Владата ФНРЈ пропишуе

**УРЕДБА**

**ЗА ИЗМЕНА ЧЛЕНОТ 6 УРЕДБАТА ЗА РЕГУЛИРАЊЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИТЕ НА ДРЖАВНИТЕ СЛУЖБЕНИЦИ ОД ГРАГЈАНСКИОТ РЕД**

**Член 1**

Членот 6 на Уредбата за регулирање припадностите на државните службеници од граѓанскиот ред се менјава и гласи:

„Покрај принадлежностите од чл. 2—4 на оваа уредба на сите државни службеници им припаѓа право на фамилијарен додаток за деца и тоа за секое дете по динари 175.— месечно.

Фамилијарен додаток припаѓа за брачни, вонбрачни, позаконети и усвоени деца, за пасторчад и за сирачиња без родителите земено на издржување ако се во исто кукјанство со службеникот и ако тој ги стварно издржуе.

Додатокот припаѓа до навршената 17 година на детето. После навршената 17 година па до навршената 23 година на животот припаѓа додаток за деца кои што се школуват, а не се запослени.

За деца кои што пред навршената 17 година односно пред навршената 23 година, ако се школувале, постанале заради телесна или душевна болест или маана постојано неспособни за привредување, припаѓа додаток и после навршената 17 односно 23 година на животот за сето време додека таа неспособност трае.

#### Член 2

Оваа уредба влегуе во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“.

3 април 1947 година  
Белград

Претседател на Владата ФНРЈ  
и Министер на народната одбрана,  
Маршал на Југославија

Јосип Броз-Тито, с. р.

Министер на финансите,  
Сретен Жујовиќ, с. р.

## 226.

На основа чл. 1 Законот за овластување на Владата ФНРЈ за донесување уредби по прашањата од народното стопанство Владата ФНРЈ, по предлог на Министерот на финансите ФНРЈ, пропишуе

### УРЕДБА

#### ЗА МЕГЈУСОБНО ПЛАКЊАЊЕ ОБВЕЗИТЕ НА ДРЖАВНИТЕ СТОПАНСКИ ПРЕТПРИЈАТИЈА, НАДЛЕШТВА И УСТАНОВИ

##### Член 1

Државните стопански претпријатија, стопански установи како и оние установи и надлештва кои што имаат своја издвоена предметка на приходи и расходи должни се плаќањата на своите меѓусобни обвези кои што произлегуваат од испорачувањата на стока или од направени услуги да ги вршат по прописите од оваа уредба.

##### Член 2

Државните стопански претпријатија, надлештва и установи должни се во рокот на плаќањето на своите обвези кои што произлегуваат од меѓусобните договори да обезбедат потребни парични средства кај државно кредитно претпријатие.

##### Член 3

Плаќањата од чл. 1 имаат да се вршат по вирмани преку државни кредитни претпријатија. Министерот на финансите ФНРЈ ќе одреди со свои напатствија во кои случаи може да се дозволат отстапувања од прописите на предниот став.

##### Член 4

Во заклучницата мора точно да се означат државното кредитно претпријатие преку кое што има да се изврши плаќањето, т.е. назив и место на ра-

ботната единица на државното кредитно претпријатие кај кое што купувачот има редовна сметка или буџетски акредитив, како и оние кај што има редовна сметка продавачот. Исто така има да се наведе бројот и називот на редовната сметка на купувачот и продавачот.

##### Член 5

Продавачот е должен истовремено со испорачката на стоката на купувачот или со предавачка стоката на превозно претпријатие заради отпрема односно по направената услуга, да ја достави фактурата (сметката) на онза работна единица од државното кредитно претпријатие кај кое што купувачот има отворена редовна текуќа сметка или буџетски акредитив.

Со фактурата (сметката) продавачот му доставува на државното кредитно претпријатие и писмен налог за наплата фактурата.

##### Член 6

Во случај кога е стоката зготвена за испорачка спрема заклучница (договор) и купувачот го одложил превземањето односно експедицијата на стоката, продавачот е овластен во договорениот срок за испорачка да ја достави фактурата (сметката) со налог на државното кредитно претпријатие во смисла на чл. 5.

##### Член 7

Ако е купувачот државно стопанско претпријатие, државното кредитно претпријатие овластено е применити налог со фактурата да го наплати одма на терет на неговата редовна текуќа сметка, во случај да има доволно покријке.

Кога државно кредитно претпријатие ќе прими налог за наплата на фактура на терет на отворен буџетски акредитив на сојузно или републиканско надлештво или установа, ќе го повика надлежниот наредбодавач (купувач) да издаде одма буџетски чек и буџетски вирмански налог. Наредбодавачот (купувачот) должен е одма да постапи по барањето. Ако установата или надлештвото има текуќа сметка, ќе се постапи по ст. 1 чл. 7.

Државното кредитно претпријатие по извршениот вирман од сметката на купувачот на сметката на продавачот му доставува за тоа извештај на купувачот заедно со фактурата, како и извештај на продавачот.

##### Член 8

Во случај да купувачот — државно стопанско претпријатие нема доволно покријке за наплата во смисла на ст. 1 чл. 7, државното кредитно претпријатие ќе го повика во рок од 8 дена да набави потребно покријке.

Кога е купувачот сојузно или републиканско надлештво или установа, а не издаде одма буџетски чек, државното кредитно претпријатие ќе му го блокира акредитивот се додека не постапи по барањето. Доколку наредбодавачот — купувачот не издаде буџетски чек од разлог што нема слободен акредитив, или што исплатата не е предвидена во текуќиот благајнички план, тој е должен одма да му достави на државното кредитно претпријатие писмена изјава да во првиот следен предлог на благајничкиот план ќе ја внесе исплатата односно фактурата. Во обвезата мора да се наведе број на претпријатијата, позицијата и евентуално субпозицијата по која што е вршена набавачката. По приемот на изјавата државното кредитно претпријатие ќе го деблокира акредитивот.

##### Член 9

Ако државно стопанско претпријатие не прибави покријке во оставениот му рок спрема ст. 1

чл. 8 државното кредитно претпријатие ќе го задолжи за износот на фактурата зголемен со 2% за секој ден на затегнуењето на име казна и ќе го извести за тоа надлежниот административно-оперативен раководач. По потреба, државното кредитно претпријатие ќе го извести телеграфски надлежното министерство на финансите. Административно-оперативниот раководач, не може да диспонира со својата текуќа сметка до височината на неисплатената сума, се додека не го обезбеди покријето за односното претпријатие.

По приемот на изјавата од ст. 2 чл. 8 државното кредитно претпријатие ќе му го одобри износот на фактурата (сметката) на продавачот по одбиток 1% на име трошкови на терет на сметката на наредбодавачот — купувачот. Државното кредитно претпријатие овластено е овој износ да го наплати одма по приемот на буџетското акредитирање за периодот наведен во изјавата.

#### Член 10

Ако државно кредитно претпријатие прими налог за наплата на терет на покраинско, обласно или локално надлештво и установа ќе му достави на наредбодавачот — купувачот барање да изврши плаќање.

Ако наредбодавачот — купувачот не изврши плаќање во рок од 15 дена, државното кредитно претпријатие му доставува за тоа извештај на продавачот и на надлежното министерство на финансите, кое што има должност да се погрижи за неодложно плаќање, да ги испита причините на неплаќањето и да превземе мерки спрема одговорните лица.

#### Член 11

Прописите на оваа уредба ќе се применуваат и за делимично или постепено извршување на испорачката на стока или направени услуги, ако е договорен таков начин на извршување.

#### Член 12

Меѓусобни обврзи на државни стопански претпријатија и обврзи на државни надлештва и установи спрема државни стопански претпријатија врз основа на испорачка на стока или направени услуги, кои што настапаат после ослободуењето, имаат да ги извршат на следен начин:

1) претпријатијата кои што за извршување на испорачка му доставиле на купувачот фактури (сметки) ќе му испратат на државното кредитно претпријатие препис на фактурата (сметката) доколку фактурата не е од страна на купувачот оспорена;

2) државните стопански претпријатија кои што имаат оспорени фактури (сметки) од страна на купувачи, ќе го испратат предметот од надлежниот арбитражен совет;

3) државните стопански претпријатија кои што не му доставиле на купувачот фактура (сметка) било од кои разлози, ќе му достават непосредно на купувачот нова фактура заради добивање согласност. Купувачот е должен за примена фактура да се изјасни во рок од 8 дена од приемот на фактурата.

#### Член 13

Државно кредитно претпријатие во случаите од точ. 1 чл. 12 ќе постапува на следен начин:

1) ако е купувачот државно стопанско претпријатие наплатата ќе се изврши на начин пропишан со чл. 5, 7, 8 и 9;

2) ако е купувачот надлештво или установа, државното кредитно претпријатие ќе изврши плаќање на терет на одделна сметка на надлежното министерство на финансите.

#### Член 14

Во случаите од точ. 2 и 3 чл. 12 а после одлуката на арбитражниот совет односно добивената согласност, продавачот има да ја достави фактурата на државното кредитно претпријатие со препис на одлуката од арбитражниот совет односно со изјавата за согласност.

Вака спремени фактури ќе се наплатат на начин пропишан со чл. 5, 7, 8 и 9 од оваа уредба. Ако е купувачот надлештво или установа, наплатата ќе се изврши на терет на одделна сметка на надлежното министерство на финансите.

Плаќањата извршени по прописите од оваа уредба не го исклучуваат правото на евентуални приговори во поглед на останатите елементи на извршуењето договорот (заклучницата).

#### Член 15

Се забранува меѓусобно кредитирање на претпријатијата, надлештвата и установите од чл. 1 на оваа уредба, било во давање стока или вршење услуги на кредит, било во давање парични аконтации за стока или услуги.

Исклучително од прописите на горниот став можат да се вршат кредитирања и плаќања унапред:

а) на аванси кои што порачачи на инвестициони работи ги одобруваат на изводачи на работи преку Државната инвестициона банка;

б) на транспортни трошкови по Правилникот за кредитирање превозните трошкови на Министерството на соопштенијата;

в) на стварни трошкови на превоз, пренос и сл. при увоз и извоз.

Министерот на финансите ФНРЈ може со свое решење да одобрува други исклученија.

#### Член 16

Се овластува Министерот на финансите ФНРЈ да издава напатствија и наредби за извршување на оваа уредба.

#### Член 17

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден по објавуењето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“.

4 април 1947 година  
Белград

Претседател на Владата ФНРЈ  
и Министер на народната одбрана,  
Маршал на Југославија  
Јосип Броз-Тито, с. р.

Министер на финансите,  
Сретен Жујович, с. р.

## 227.

На основа чл. 80 ст. 2 Уставот ФНРЈ, а по предлог на Претседателот на Стопанскиот совет ФНРЈ, Владата ФНРЈ издава

### Н А Р Е Д Б А

#### ЗА ПЛАНСКА РАСПОДЕЛБА НА ГРАДЕЖЕН МАТЕРИАЛ

1) Градежниот материјал за капитална изградба и тоа:

- а) бетонско железо,
- б) цемент,

- в) равна срча,
- г) резана грагја,

можат производителите да го испорачат само врз основа на план на расподелба. Сојузната планска комисија состава тромесечни и месечни планови на расподелба за наведениот градежен материјал.

2) Сојузната планска комисија во планот на расподелбата ќе ги предвиди следните носители на контингентите:

- а) Претседателството на Владата ФНРЈ;
- б) владите на народните републики;
- в) Министерството на индустријата ФНРЈ;
- г) Министерството на рударството ФНРЈ;
- д) Министерството на соопштенијата;
- е) Министерството на поморството;
- ж) Министерството на градежите ФНРЈ;
- з) Министерството на народната одбрана;
- и) Управата за изградба автопатот Белград—

Загреб;

ј) Министерството на трговијата и снабдување-то ФНРЈ; и

к) Министерството на надворешната трговија.

Контингентот на Претседателството на Владата ФНРЈ ќе се употреби за работи кои што ги изведуат градежните организации под негово раководство, како и за работи кои што ги изведуат градежните организации под раководство на оние сојузни установи кои што не се наведени под точката 2) в—и.

Контингентите доделени на народните републики наменети се за капитална изградба од сојузно, републиканско и локално значење која што ја изведуат градежните претпријатија на таа република. Кај одредувањето контингентите за народните републики Сојузната планска комисија ќе одреди која количина на градежен материјал ќе се употреби за капитална изградба од сојузно значење.

Носителите на контингентите од в—и ќе го употребат доделениот градежен материјал за работи кои што ги изведуат градежните организации кои што се навојат под нивно раководство.

Контингентот на Министерството на трговијата и снабдувањето ФНРЈ, наменет е за широка потрошувачка.

Контингентот доделен на Министерството на надворешната трговија наменет е за извоз.

Вака составен план на расподелба потврден од Стопанскиот совет ќе се достави на Сојузната планска комисија, на производствените министерства, на планските комисији на народните републики и на диспечерската група на Стопанскиот совет.

Сојузните производствени министерства и владите на народните републики односно министерствата на народните републики ќе одредат претпријатија и количина на материјалот која што претпријатијата треба да ја испорачат на сметка на контингентите доделени во планот на расподелбата. Оваа расподелба на претпријатија сојузните производствени министерства и републиканските плански комисији ќе и го достават на Сојузната планска комисија и на диспечерската група на Стопанскиот совет, која што за тоа ги обавестуе носителите на контингентите. Носителите на контингентите ќе одредат градежни организации кои што имаат да го примат доделениот материјал и кои што влегуат во врска со претпријатија кои што испорачуваат материјал во цел на склопување меѓусебни договори за испорачка и прием на градежниот материјал во смисла на Уредбата за заклучување договори во стопанството. Носителите на контингентите истовремено ќе достават извештај за расподелба на контингентите на градежни организации такајќере на диспечерската група на Стопанскиот совет.

Диспечерската група при Стопанскиот совет во своето работење се потпира на диспечерските групи од сојузните министерства и на диспечерските групи при владите на народните републики.

Диспечерската група при Стопанскиот совет врз основа на планот осигуруе право на расподелба и во таа цел спроведуе контрола на расподелбата на градежниот материјал.

Диспечерите одредуат и приоритет на испорачки внатре на одредениот плански период. Доколку во текот на извршувањето на планот на расподелбата се појавуваат недостатоци и погрешки во планот, задача е на диспечерските групи благовремено да ги обавестуваат планските органи, додека помати корекции вршат сами.

За да би можеле да ја извршат својата задача диспечерските групи водат евиденција на производството и расподелбата и го ускладуваат извршувањето на плановите на расподелбата со транспортниот план.

3) За потребно производство и расподелба на тули и ќерамиди на своите територии имаат да се грижат самите народни републики.

4) Во случај на потреба Стопанскиот совет на Владата ФНРЈ може да одреди и друг градежен материјал сем градежниот материјал наведен во точ. 1) од оваа наредба да може да се стави под планска расподелба во смисла на оваа наредба.

Се овластуе Претседателот на Сојузната планска комисија, во согласност со Претседателот на Стопанскиот совет на Владата ФНРЈ, да донесе поблиски одредби за спроведување на оваа наредба.

IV бр. 19

3 април 1947 година

Белград

Претседател на Владата ФНРЈ  
и Министер на народната одбрана,  
Маршал на Југославија  
Јосип Броз-Тито, с. р.

Претседател на Стопанскиот совет

и Министер на индустријата,

Борис Кидрич, с. р.

## 228.

На основа тач. 2 Наредбата на Владата ФНРЈ за утврдување групи производи и услуги за кои што ќе се одредуваат единствени цени со важност на целата територија на Федеративна Народна Република Југославија односно откупни цени, а во врска на чл. 3 ст. 1 Уредбата за единствени цени, Владата ФНРЈ, по предлог на Претседателот на Стопанскиот совет на Владата ФНРЈ, донесе

### РЕШЕЊЕ

#### ЗА ЦЕНИТЕ ЗА ОТКУП ВОЛНА ВО 1947 ГОДИНА ЗА ЦЕЛАТА ТЕРИТОРИЈА НА ФЕДЕРАТИВНА НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

##### Член 1

За фунска волна се одредуваат следни цени:

Динари  
за 1 кг

- |  |      |
|--|------|
| 1) волна меринс, рандман најмалку 35% (финокја до 28 микрони) — — — — —      | 62.— |
| 2) волна цигаја, рандман најмалку 45% (финокја до 36 микрони) — — — — —      | 60.— |
| 3) волна домашна руда праменка, рандман најмалку 55% (финокја до 40 микрони) | 55.— |
| 4) волна домашна реја праменка, најмалку 55% (финокја преку 40 микрони) — —  | 50.— |

Динари  
за 1 кг

Цените се подразбираат за непрана  
рунска волна, додека за волна перена на  
овца цените се поголеми за 25%.

- 5) волна јарина со најмал рандман од 55% 68.—  
Цената се подразбира за волна перена  
на јагне.
- 6) волна табачка, рандман најмалку 75%.
  - а) симнуена на начин кој што не го  
штети квалитетот на волната — — — — — 35.—
  - б) останата — — — — — 32.—

**Член 2**

Сите наведени цени се подразбираат за бела  
здрава, сува и чиста волна, без брабонски кожни  
коврци, франко откупното место.

За сува шарена волна горните цени се смалуат  
за динари 2.— по 1 кг.

**Член 3**

Откупните претпријатија имаат право најповекје  
на 8% од горните цени на име трошкови на откуп.

**Член 4**

Ова решење влегуе во сила со денот на обја-  
вуењето во „Службениот лист на Федеративна На-  
родна Република Југославија“.

По бр. 1925  
20 март 1947 година  
Белград

Претседател на Владата ФНРЈ  
и Министер на народната одбрана,  
Маршал на Југославија  
**Јосип Броз-Тито, с. р.**

Претседател на  
Стопанскиот совет на Владата ФНРЈ,  
**Борис Кидрич, с. р.**

**229.**

На основа чл. 1 Уредбата за планска расподелба  
и потрошувачка на стеката и точ. II Решењето на  
Стопанскиот совет за одредување предметите кои што  
спаѓаат под планска расподелба и потрошувачка од  
12 мај 1945 година, а по предлог на Министерот на  
индустријата ФНРЈ издавам

**НАРЕДБА**

**ЗА СТАВАЊЕ ШПЕР-ПЛОЧИ И ПАНЕЛ-ПЛОЧИ  
ПОД ПЛАНСКА РАСПОДЕЛБА И ПОТРОШУВАЧКА**

- 1) Шпер-плочи и панел-плочи се стават под планска  
расподелба и потрошувачка.
- 2) Основната расподелба на шпер-плочи и панел-  
плочи ја врши Министерството на индустријата ФНРЈ  
кое што истовремено издава и напатствија за нив-  
ниот промет.
- 3) Со денот на влегуењето во сила на оваа на-  
редба престануе да важи Наредбата за пуштање во  
слободна продавачка градежниот материјал бр. 39301  
од 14 мај 1946 година, доколку се однесуе гал на  
пуштање шпер-плочи во слободна продавачка („Слу-  
жбен лист ФНРЈ“ бр. 40/46), како и Наредбата за  
иземање поедини предмети од планска расподелба  
и потрошувачка бр. 83001 од 22 октомври 1946 година,  
доколку се однесуе на слободна продавачка на  
панел-плочи („Службен лист ФНРЈ“ бр. 86/46).

4) Оваа наредба влегуе во сила со денот на  
објавуењето во „Службениот лист на Федеративна  
Народна Република Југославија“.

Бр. 15471  
3 април 1947 година  
Белград

Министер на трговијата и снабдуењето,  
**др Заим Шарац, с. р.**

**230.**

На основа чл. 3 Уредбата за општодржавниот  
амортизационен фонд на рударското и индустриско-  
то и производство и амортизациониот фонд на  
државните рударски и индустриски претпријатија,  
по предлог од Министерот на рударството ФНРЈ, а  
во согласност со Претседател на Сојузната планска  
комисија, донесувам

**РЕШЕЊЕ**

**ЗА ВИСОЧИНА НА ДЕЛОТ НА АМОТИЗАЦИЈА  
КОЈ ШТО ОД НОРМИРАНИТЕ АМОТИЗАЦИОНИ  
СТОПИ БИ МОЖЕЛ ДА СЕ УПОТРЕБИ ЗА ГО-  
ЛЕМИ ПОПРАВКИ ВО ПОЕДИНИ РУДАРСКИ  
ПРОИЗВОДНИ ГРАНКИ**

1) Од нормираните амортизациони стопи проли-  
шани за поедини рударски производни гранки со  
Решењето на Министерот на финансите ФНРЈ  
XIII бр. 1750 за амортизационите стопи во рудар-  
ството и индустријата („Службен лист ФНРЈ“  
бр. 15/47) на големи поправки отпаѓаат следни  
проценти:

СТОПАНСКА ГРАНКА	Стопа на амортиза- цијата од сред- ните трошоци на произв. ството	Во корист на општо- држ. амор- тизационен фонд	Од тоа	
			Во корист на аморти- зациониот фонд на претприја- тието	
1) за рудници на јаглен				
1) за рудници на јаглен	5	3,75	1,25	
2) за црна металургија —	5	4,5	0,5	
3) за рудници и металур- гија на обоени метали	8	7,20	0,80	
4) за рудници на неметали и претпријатија кои што истите ги прера- ботуат — — — — —	15	13	2	
5) за претпријатија кои што добиваат и прера- ботуат нафта и земјен пани — — — — —	20	16	4	

2) Евиденција по овој распоред важи од 1 ја-  
нуари 1947 година.

3) Исклучително, а заради тоа што се големите  
поправки осигурали со буџетот за 1947 година,  
средствата на амортизациониот фонд (општодржав-  
ниот, како и фондот на претпријатието) не ќе се  
искористуваат во текот на буџетската 1947 година, оти  
тие средства се предвидени како приход по сојуз-  
ниот буџет за 1947 година.

4) Државната инвестициона банка сите уплати  
извршени во корист на амортизациониот фонд одма  
по уплатата ќе ги пренеси во корист на сметката на  
приходите на Министерството на финансите ФНРЈ.  
За сите преноси ќе поднесе секој 1 и 15 во  
месецот извештај со индивидуален преглед на сите  
уплати.

Извештаите да се доставуваат на Министерството  
на финансите ФНРЈ, — на Одељењето за состав и  
планска контрола на предметки.

XIII бр. 232  
3 март 1947 година  
Белград

Министер на финансите,  
**Сретен Жујовиќ, с. р.**

**231.**

На основа чл. 3 Уредбата за општодржавниот амортизационен фонд на рударското и индустриското производство и амортизационит фонд на државните рударски и индустриски претпријатија, по предлог од Министерот на рударството ФНРЈ, а во согласност со Претседателот на Сојузната планска комисија, донесуам

**РЕШЕЊЕ**

**ЗА ВИСОЧИНА НА ДЕЛОТ НА АМОТИЗАЦИЈА КОЈ ШТО ОД НОРМИРАНИТЕ АМОТИЗАЦИОНИ СТОПИ БИ МОЖЕЛ ДА СЕ УПОТРЕБИ ЗА ГОЛЕМИ ПОПРАВКИ ВО ПОЕДИНИ ИНДУСТРИСКИ ПРОИЗВОДНИ ГРАНКИ**

1) Од нормираните амортизациони стопи пропишани за поедини индустриски производни гранки со Решењето на Министерот на финансите ФНРЈ XIII бр. 1750 од 10 февруари 1947 година за амортизационите стопи во рударството и индустријата („Службен лист ФНРЈ“ бр. 15/47) на големите поправки отпаѓаат следни проценти:

СТОПАНСКА ГРАНКА	Стопа на амортизацијата од средните трошоци на производството	Во корист на општо-држ. амортизационен фонд	Од тоа Во корист на амортизационит фонд на претпријатието
1) за индустрија на железничко сообраќајни машини и алат — — — —	4	3,5	0,5
2) за индустрија на поделески справи и алат	5	4,3	0,7
3) за индустрија на автомобили и прецизна механика — — — —	14	12	2
4) за друга неспомената метална индустрија —	6	5,2	0,8
5) за индустрија на шеќер, шпиритус и квасец	6	5,25	0,75
6) за индустрија на бимбет уља — — — —	3	2,5	0,5
7) за индустрија и промет на вино, ракија и жестики пилалаци — —	2	1,5	0,5
8) за индустрија на тутун	2	1,7	0,3
9) за друга неспомената прехранбена индустрија	6	5,25	0,75
10) за електрохемика индустрија — — — —	10	7,8	2,2
11) за големо-хемика индустрија — — — —	13	10	3
12) за индустрија на срча	8	6	2
13) за индустрија на целулоза, дрвенача и хартија — — — —	8	4,8	3,2
14) за индустрија на медицински производи и лекови — — — —	6	5	1
15) за друга неспомената хемиска индустрија —	3	2,25	0,75
16) за текстилна индустрија — — — —	5	4,4	0,6
17) за индустрија на свила	3	2,5	0,5
18) за индустрија на гума	6	5,4	0,6
19) за индустрија на кожа и обувки — — — —	5	4	1
20) за електроиндустрија	5	4,5	0,5
21) за индустрија на хемиска преработка на дрво — — — —	10	7,8	2,2
22) за дрвна индустрија —	4	3	1
23) за индустрија на цемент — — — —	10	7,5	2,5
24) за графичка индустрија	10	8,5	1,5
25) за друга градежна индустрија — — — —	5	3,5	1,5

2) Евиденција по овој распоред важи од 1 јануари 1947 година.

3) Исклучително, а заради тоа што се големите поправки осигурани со буџетот за 1947 година, средствата на амортизационит фонд (општодржавниот, како и фондот на претпријатието) не ќе се искористуваат во текот на буџетската 1947 година, оти тие средства се предвидени како приход по сојузниот буџет за 1947 година.

4) Државната инвестициона банка сите уплати извршени во корист на амортизационит фонд одма по уплатата ќе ги пренесе во корист на сметката на приходите на Министерството на финансите ФНРЈ.

За сите преноси ќе поднесуе секој 1 и 15 во месецот извештај со индивидуален преглед на сите уплати.

Извештаите да се доставуваат на Министерството на финансите ФНРЈ, — на Одделението за состав и планска контрола на предметки.

XIII бр. 291

3 март 1947 година  
Белград

Министер на финансии  
Сретен Жујович, с. р.

**232.**

На основа чл. 33 и 37 Уредбата за данок на промет на производи во врска со чл. 1 и 4 Уредбата за измени и дополнувања на Уредбата за привремена тарифа на данок на промет на производи давам

**ОБЈАСНУЕЊЕ**

**ЗА ПРИМЕНУЕЊЕ ПРВИТЕ ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУЕЊА НА ПРИВРЕМЕНАТА ТАРИФА НА ДАНОКОТ НА ПРОМЕТ НА ПРОИЗВОДИ**

1) Данокот на промет на производи има да се наплатуе:

а) на промет на производи кои што се предвидени во Првите измени и дополнувања на Привремената тарифа на данокот на промет на производи — по стопите предвидени во Првите измени и дополнувања на Привремената тарифа на данокот на промет на производи, и тоа почнувајќи од 25 март 1947 година како ден на нивното објавување во „Службениот лист ФНРЈ“;

б) на промет на производи кои што не се предвидени во Првите измени и дополнувања на Привремената тарифа на данокот на промет на производи — по стопите предвидени во Привремената тарифа на данокот на промет на производи, и тоа почнувајќи од 25 март 1947 година како ден на престанокот на важноста на даночните стопи по другите прописи, во врска на следната точка;

2) почнувајќи од 25 март 1947 година престануваат да важат стопите на данокот на промет на производи кои што се предвидени во Ценовникот на Сојузниот уред за цени („Службени соопштења на Сојузниот уред за цени“ бр. 8 и 9 од 28 февруари 1947 година) и во решењата на земските уреди за цени. Вишокот на акумулацијата кој што не е обванат со стопата на данокот на промет на производи има и натаму да се наплатуе на досегашен начин во полза на собирањата сметка I на Министерството на финансите ФНРЈ;

3) до 24 март 1947 година заклучно има да се наплати данокот на промет на производи:

а) од 1 јануари до 28 февруари 1947 година — по стопите предвидени во Привремената тарифа на данокот на промет на производи;

б) од 1 до 24 март 1947 година на промет на производи кои што се предвидени во Ценовникот на Сојузниот уред за цени или во решењата на земските уреди за цени — по стопите предвидени

во Ценовникот односно во решењата. Ако стопите кои што се предвидени во решењата на земските уреди за цени не одговараат на стопите од Првите измени и дополнуења на Привремената тарифа на данокот на промет на производи, ќе се плати данокот на промет на производи по стопите предвидени во Привремената тарифа на данокот на промет на производи. Ако пак решењето на земскиот уред за цени му е соопштено на даночниот обвезник после 1 март 1947 година, данокот по стопите предвидени во Првите измени и дополнуења на Привремената тарифа на данокот на промет на производи ќе се наплати од денот на соопштувањето на решењето па до 24 март 1947 година.

VIII бр. 9526

26 март 1947 година

Белград

Министер на Финансите,  
Сретен Жујовиќ, с. р.

Министерството на градежите ФНРЈ, по извршеното сравнуење со изворниот текст, установило да во текстот на Напатствието за спроводуење Уредбата за цените на градежните услуги кои што ги вршат државните градежни претпријатија од општодржавно и републиканско значење и за добивката и распределба на добивката на овие претпријатија, објавено во бројот 14 „Службениот лист ФНРЈ“ од 18 февруари 1947 година, се поткрале долу наведените грешки и дава

**ИСПРАВКА**

**НА НАПАТСТВИЕТО ЗА СПРОВОДУЕЊЕ УРЕДБАТА ЗА ЦЕНИТЕ НА ГРАДЕЖНИТЕ УСЛУГИ КОИ ШТО ГИ ВРШАТ ДРЖАВНИТЕ ГРАДЕЖНИ ПРЕТПРИЈАТИЈА ОД ОПШТОДРЖАВНО И РЕПУБЛИКАНСКО ЗНАЧЕЊЕ И ЗА ДОБИВКАТА И РАСПОДЕЛБА НА ДОБИВКАТА НА ОВИЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА**

Во истата точка под д) во Примерот 12, ред под трошковите“ треба да се стават зборовите „и сите трошкови“;

Во истата точка под д) во Примерот 12, ред под „1.13“ треба да се стави „13.13“;

во точката 22) вториот пасус, првиот ред место зборот „работи“ треба да се стави „отписи“;

во точката 27) после формулата деветиот ред место „Ди“ треба да се стави „Дп“.

Бр. 1357. — Од Министерството на градежите ФНРЈ, 20 март 1947 година.

Сојузната планска комисија при Владата ФНРЈ, по извршеното сравнуење со изворниот текст, установила да во Напатствието за елементите од кои што се состои цената на градежните услуги на државните градежни претпријатија од општодржавно значење, објавено во бројот 9 „Службениот лист ФНРЈ“ од 31 јануари 1947 година, се поткрале долу наведените грешки и дава

**ИСПРАВКА**

**НА НАПАТСТВИЕТО ЗА ЕЛЕМЕНТИТЕ ОД КОИ ШТО СЕ СОСТОИ ЦЕНАТА НА ГРАДЕЖНИТЕ УСЛУГИ НА ДРЖАВНИТЕ ГРАДЕЖНИ ПРЕТПРИЈАТИЈА ОД ОПШТОДРЖАВНО ЗНАЧЕЊЕ**

Во точката 2 — вториот ред место зборот „единица“ треба да стои „целина“;

во точката 7. — под г) првиот ред место зборовите „на платите“ треба да се стават зборовите „на алатот“;

во точката 11. — петниот ред пред зборовите „ке се“ треба да се стават зборот „не“.

К.бр. 16. — Од Сојузната планска комисија при Владата ФНРЈ, 20 март 1947 година.

Сојузната планска комисија при Владата ФНРЈ, по извршеното сравнуење со изворниот текст, установила да во текстот на Решењето за средната стопа на добивката на рударските и индустриските претпријатија, објавено во бројот 5 „Службениот лист ФНРЈ“ од 17 јануари 1947 година, се поткрала долу наведената грешка и дава

**ИСПРАВКА**

**НА РЕШЕЊЕТО ЗА СРЕДНАТА СТОПА НА ДОБИВКАТА НА РУДАРСКИТЕ И ИНДУСТРИСКИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА**

Во членот 2, точката т) на место „8,9%“ треба да стои „3,9%“.

Бр. 502. — Од Сојузната планска комисија при Владата ФНРЈ, 20 март 1947 година.

**СОДРЖАЈ:**

	Страна
215. Општ закон за заштита шумите од пожар	325
216. Закон за издавање и растурање младинска и детска книжевност и печат	328
217. Закон за измени и дополнуења на Законот за удружења, собори и други јавни скупови	329
218. Уредба за оснивање Главна дирекција на бродарство на Министерството на поморството ФНРЈ	329
219. Уредба за оснивање Главна дирекција на радиоиндустрија на Комитетот за радиодифузна служба на Владата ФНРЈ	330
220. Уредба за оснивање главни дирекции на Министерството на трговијата и снабдуењето ФНРЈ	331
221. Уредба за оснивање Главна дирекција на државните поделелски добра на Министерството на поделелството и шумарството ФНРЈ	332
222. Уредба за повикуење во служба државни пензионери и за регулирање нивните пензии	332
223. Уредба за оснивање Главна управа за туризам на Министерството на трговијата и снабдуењето ФНРЈ	333
224. Уредба за сузбивање полната зараза (дурина) кај копитари	334
225. Уредба за измена членот 6 Уредбата за регулирање припадностите на државните службеници од граѓанскиот ред	334
226. Уредба за меѓусобно плаќање обвезите на државните стопански претпријатија, надлештва и установи	335
227. Наредба за планска распределба на градежен материал	336
228. Решење за цените за откуп волна во 1947 година за целата територија на Федеративна Народна Република Југославија	337
229. Наредба за ставање шпер-плочи и панел-плочи под планска распределба и потрошувачка	338
230. Решење за височина на делот на амортизација кој што од нормираните амортизациони стопи би можел да се употреби за големи поправки во поедини рударски производни гранки	338
231. Решење за височина на делот на амортизација кој што од нормираните амортизациони стопи би можел да се употреби за големи поправки во поедини индустриски производни гранки	339
232. Објаснуење за применуење Првите измени и дополнуења на Привремената тарифа на данокот на промет на производи	339